



1,2

**двоброј
1990**

БИЛТЕН

**НА СОУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА
НА ФАРМАЦЕВТИТЕ
И
ФАРМАЦЕВТСКИТЕ ТЕХНИЧАРИ
НА СР МАКЕДОНИЈА**

YU ISSN - 0897



Шема 1

„Алкалоид“ – Скопје, Хемиски институт, ПМФ – Скопје

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕТАМИЗОЛ НАТРИУМ ВО ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ


Б. Панзова, Г. Трендовска, М. Илиевска и Б. Богданов

ИЗВАДОК

Извршивме квантитативно определување на Metamizol sodium во „Analgin“ фармацевтски препарати, применувајќи јодометрички метод и спектрофотометриски метод. Констатирајме дека присутните ингредиенти ја отежнуваат примената на јодометрискиот метод, додека примената на спектрофотометрискиот метод дава подобри резултати.


Metamizol sodium е познат како аналгетик и антипиретик, присутен во многу препарати, како, на пример, „Analgin“ препаратите. Аналитиката на готови фармацевтски препарати кои ја содржат оваа активна компонента често е придржена со тешкотии сврзани околу влијанието на ексципиентите и другите активни облици.

Квантитативното определување на Metamizol sodium, како чиста супстанција, најчесто се врши јодометриски (како што предизвикуваат фармакопеите (2-4) во кои е обработена оваа активна супстанција), базирано на негова оксидација со јод според Шема 1. Како што се гледа од Шема 1, четиривалентниот сулфур од молекулата на Metamizol sodium се оксидира во шествалентен сулфур (NaHSO_4), при што јодот се редуцира во HI и се формира комплексно соединение. Количеството на потрошениот јод е пропорционално на концентрацијата на Metamizol sodium. Меѓутоа, во многу фармацевтски препарати како ингредиент е присутен антиоксиданс, најчесто $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5^-$, кој во водено алкохолна средина се хидролизира до NSO_3^- јон кој во понатамошнот тек на реакцијата го редуцира јодот додаден како титрант:



Од ова процес може да се посочи како титрантски троши и при редуцирање на јодот.


За да се избегне овој проблем при што $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5^-$



кој се ослободува при титрирањето, може да се посочи како инертен гас. Со оваа методика се избегнува проблемот на ингредиентот реален волумен на Metamizol sodium.

При спектрофотометричното определување на Metamizol sodium се снимува спектарот на растворот на Metamizol sodium во водено алкохолно супстанција. Најчесто се користи спектарот на растворот на Metamizol sodium во водено алкохолно супстанција.

Констатирајќи се титрантскиот трошок и спектрот на растворот на Metamizol sodium во водено алкохолно супстанција, може да се определат концентрациите на Metamizol sodium во фармацевтскиот препарат.




Шема 1. Оксидација на Metamizol sodium со јод.



Од ова произлегува дека вкупниот волумен на јодот, употребен како титрант за определување на активната компонента, се троши и при редукција од страна на $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$.

За да се избегне ваквата реакција, средината се закиселува при што $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ се разложува до SO_2 :



кој се ослободува од растворот во форма на гас. Ова ослободување може да се потпомогне со барбутирање низ растворот со некој инертен гас. Со оваа постапка се елиминираат редуционите особини на ингредиентите, со што потрошениот волумен на титранот е реален потрошен за оксидација на сулфурот од молекулот на Metamizol sodium.

При спектрофотометриското определување Metamizol sodium беа снимени UV-спектри во различни растворувачи, со цел да се одбере растворувач во кој ќе се елиминира влијанието на ексципиентите. На Сл. 1. се прикажани UV-спектрите на Metamizol sodium во различни растворувачи.

Констатиравме дека најдобри резултати при определување на Metamizol sodium се добиваат со спектрофотометрирање на

HCl при бранова опфаќаше концен-
цтракција (0,005-

и спектрофотомет-
рскиот метод
дометрија
окажува дека два-

Табела 1.

Јодометриско и спектрофотометриско определување на Metamizol
natrium во фармацевтски препарати

метод	\bar{x} (mg/ml)	V(%)	s	S \bar{x}	T-II
I	493,70	1,57	7,74	2,58	0,987
II	492,22	0,45	2,21	0,74	-

I – јодометриско определување

II – спектрофотометриско определување

ЛИТЕРАТУРА

1. Clarke's, Isolation and Identification of Drugs, 2nd edn., Pharmaceutical, London, 1986, стр. 563-564
2. Pharmacopoeia Helvetica, VI, 1977 стр. 953
3. DAB 8, 1978 стр. 310.
4. Ph. SSSR X. стр. 94.

350

астворувачи а. 0,1